

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 149 Год. LXVI

Вторник, 16 ноември 2010

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3067. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	2	3072. Решение за именување заменик на координаторот на Националниот координативен центар за гранично управување.....	3
3068. Одлука за именување на член на Советот за статистика на Република Македонија.....	2	3073. Правилник за безбедност на детски играчки*.....	3
3069. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на Државната награда „Гоце Делчев“.....	2	3074. Правилник за дополнување на Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот.....	36
3070. Одлука за отстапување на 10 тони екстра лесно масло за горење (ЕЛ) од стоконите резерви, без надомест.....	3	3075. Правилник за дополнување на Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите.....	36
3071. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Министерството за култура...	3	3076. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец октомври 2010 година.....	36
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3070.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008 и 77/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 10 ТОНИ ЕКСТРА ЛЕСНО
МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ) ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапува 10 тони екстра лесно масло за горење (ЕЛ), од стоковните резерви без надомест, на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, за грејната сезона 2010/2011 година.

Член 2

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6274/1
9 ноември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3071.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на дел од недвижната ствар на зграда 1, влез 1, кат 1, на ул. „Маршал Тито“ бр.22, со вкупна површина од 116 м², лоцирана на Катастарска парцела бр.2542/1, за Катастарска општина Велес, евидентирана во Имотниот лист бр. 25655, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за култура за потребите.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерството за култура, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6346/1
9 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3072.

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за надзор на државната граница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 66/2007 и 52/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА КООРДИНАТОРОТ
НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

1. За заменик на координаторот на Националниот координативен центар за гранично управување, со мандат од пет години се именува Бајрам Берат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-6730/1
9 ноември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3073.

Врз основа на член 20 од Закон за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/06 и 63/07), министерот за економија, во согласност со министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ*

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат суштествените барања што треба да ги исполнуваат детските играчки (во понатамошниот текст: играчки); постапката, начинот и условите под кои се врши оценка на сообразност на играчките; условите кои треба да ги исполнуваат телата што учествуваат во постапката за оценка на сообразноста на играчките; видот на документите кои ги следат играчките кога се пуштаат на пазарот; обврската и начинот на обележување на играчките; упатување на употреба на стандарди и други технички спецификации; формата и содржината на техничката документација, како и начинот и времетраењето на нејзиното чување и заштитната клаузула.

* Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 2009/48/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година за безбедност на играчки, бр.32009L0048

Цел

Член 2

Целта на овој правилник е да обезбеди сите економски оператори кои учествуваат во синџирот на набавка и дистрибуција на детските играчки да ги преземаат соодветни мерки за да гарантираат дека во нормални и разумно предвидливи услови за употреба, играчките кои ги пласираат на пазарот не ја загрозуваат безбедноста и здравјето на децата и дека на пазарот ќе се пласираат само играчки што се во согласност со суштествените барања утврдени со овој правилник.

Примена

Член 3

Одредбите на овој правилник се применуваат на производите што се дизајнирани или наменети, исклучиво или неисклучиво, за употреба во играта за деца под 14 годишна возраст.

Производите кои не се сметаат за играчки во смисла на овој правилник се дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.

Исклучок

Член 4

Овој правилник не се применува за следниве играчки:

(а) опрема за игралишта за деца што се наменети за јавна употреба;

(б) автоматски машини за играње, без оглед на тоа дали работат на ковани пари или не, наменети за јавна употреба;

(в) возила – играчки што се опремени со мотор со внатрешно согорување;

(г) играчки – парни машини; и

(д) прачки и катапулти.

Дефиниции

Член 5

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

(1) „достапност на пазарот“ е секое набавување на играчки за дистрибуција, потрошувачка или употреба на пазарот во Република Македонија преку трговска активност со или без плаќање на надоместок;

(2) „пуштање на пазар“ е активност со која производитот за прв пат станува достапен на пазарот на Република Македонија;

(3) „производител“ е кое било физичко или правно лице што произведува некоја играчка или го начува проектирањето или производството на играчката, кога истото има седиште во Република Македонија и кое на производите го става своето име, заштитен знак или друга специфична ознака, или лице кое ја репарира играчката;

(4) „овластен застапник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија кое има добиено писмено овластување од производителот да дејствува во негово име и за негова сметка за посебни активности од кои произлегуваат обврските за застапништво утврдени со овластувањето согласно закон;

(5) „увозник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија кое на пазарот на Република Македонија пушта играчка од друга земја;

(6) „дистрибутер“ е секое правно или физичко лице во синџирот на набавки кое не е производител ниту увозник, а пушта играчка на пазарот;

(7) „економски оператори“ се производителот, овластениот застапник, увозникот и дистрибутерот;

(8) „хармонизиран стандард“ е стандард што е донесен од едно од европските тела за стандардизација;

(9) „национален стандард“ е стандард усвоен од Институтот за стандардизација на Република Македонија во стандардизациска постапка, кој е транспозиција на европски хармонизиран стандард;

(10) „хармонизирано законодавство“ е секое законодавство на заедницата со кое се хармонизираат условите за пуштањето на пазар на производите;

(11) „акредитација“ го има значењето што е утврдено со Законот за акредитација;

(12) „оцена на сообразноста“ е процес со кој се докажува дали се исполнети специфичните барања што се однесуваат на играчката;

(13) „тело за оцена на сообразноста“ е тело што врши дејности за оцена на сообразноста, вклучувајќи калибрирање, испитување, сертификација и инспекција;

(14) „враќање“ е секоја мерка која има за цел да се постигне враќањето на играчка што му била ставена на располагање на крајниот корисник;

(15) „повлекување“ е секоја мерка која има за цел спречување на играчката која се наоѓа во синџирот на набавки да биде достапна на пазарот;

(16) „надзор над пазарот“ се активности и мерки кои се преземаат во координација на органите надлежни за надзор на пазарот со цел да се обезбеди дека производите одговараат на барањата утврдени со законите и прописите донесени врз основа на тие закони и кои не ги загрозуваат здравјето, безбедноста или други аспекти за заштита на јавниот интерес;

(17) „СЕ ознака“ е ознака со којашто производителот покажува дека играчката е во сообразност со барањата од овој правилник;

(18) „функционален производ“ е производ што дејствува и се користи на ист начин како производ, уред или инсталација што се наменети за употреба од страна на возрасни лица и што може да претставува намален модел на таквиот производ, уред или инсталација;

(19) „функционална играчка“ е играчка што дејствува и се користи на ист начин како производ, уред или инсталација што се наменети за употреба од страна на возрасни лица и што може да претставува намален модел на таквиот производ, уред или инсталација;

(20) „водна играчка“ е играчка што е наменета за употреба во плитки води што може да го носи или да го одржува детето над површината на водата;

(21) „проектирана брзина“ е репрезентативна потенцијална работна брзина што е утврдена со проектот на играчката;

(22) „играчка за стимулирање определени активности“ е играчка за домашна употреба кај која носечката конструкција останува неподвижна додека се врши активност и што е наменета за извршување на која било од следниве активности од страна на детето: качување, лулање, нишање, лизгање, вртење, лазење и ползење, или каква било комбинација од нив;

(23) „хемиска играчка“ е играчка што е наменета за директно ракување со хемиски супстанции и смеси и се употребува на начин што е соодветен за дадената возрастна група и под надзор на возрастна лице;

(24) „столна ольфакторна игра“ е играчка чијашто цел е да му помогне на детето да научи како да ги распознава различните мириси или вкусови;

(25) „козметички прибор“ е играчка што е наменета да му помогне на детето да научи да изработува производи како мириси, сапуни, креми, шампони, пена за капење, сјаеви, црвенила за усни, други шминки, паста за заби и кондиционери;

(26) „игра со вкусување“ е играчка чијашто намена е да им овозможи на децата да изготвуваат слатки или јадења што вклучуваат употреба на состојки како засладувачи, течности, прашоци и ароми;

(27) „штета“ е физичка повреда или какво било нарушување на здравјето, вклучувајќи ги и долгорочните здравствени последици;

(28) „опасност“ е можен извор на штета;

(29) „ризик“ е веројатност за појава на опасност што предизвикува штета и степен на сериозност на штетата; и

(30) „наменет за употреба“ значи дека родителот или лицето што ги надгледува децата треба да може лесно да оцени според функциите, димензиите и карактеристиките на една играчка дали таа е наменета за употреба од страна на деца од наведената возрастна група.

II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ

Основни безбедносни барања

Член 6

(1) На пазарот може да се пуштаат и ставаат во употреба само играчки што ги задоволуваат суштествените барања кои се во согласност со основните безбедносни барања утврдени:

- во поглед на општите безбедносни барања, во членот 7 на овој правилник; и,

- во поглед на посебните безбедносни барања, во Прилог II, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Играчките што се пуштени на пазар треба да ги исполнуваат основните безбедносни барања во текот на нивниот предвидлив и вообичаен рок на употреба.

Општи безбедносни барања

Член 7

(1) Кога се користат согласно нивната намена или на предвидлив начин, земајќи го предвид однесувањето на децата, играчките, вклучувајќи ги хемикалиите што тие ги содржат, не треба да ги загрозуваат безбедноста или здравјето на корисниците или на трети лица.

(2) Способноста на корисниците и, кога е тоа соодветно, на лицата што вршат надзор врз нив, се зема предвид особено во случајот на играчки што се наменети за употреба од деца на возраст под 36 месеци или од други определени возрастни групи.

(3) Етикетите што се поставени во согласност со членот 28, став (4) на овој правилник и упатствата за употреба што се приложени со играчката треба да го привлечат вниманието на корисниците или лицата што ги надгледуваат кон опасностите и ризиците за појава на штета што се поврзани со употребата на играчките и кон начините за избегнување на таквите опасности и ризици.

Информации

Член 8

(1) Безбедноста на играчките треба да се утврди според наменетата употреба и притоа се земаат предвид предвидената употреба и однесувањето на децата, коишто не покажуваат исто ниво на грижа како просечен возрасен корисник.

(2) Во случај кога некоја опасност не може доволно да се редуира преку дизајнот или со заштитни механизми на играчката, преостанатиот ризик може да се реши со информации поврзани со играчката кои им се упатени на лицата што ги надгледуваат децата, при што се зема предвид нивната способност да се справат со преостанатиот ризик.

(3) Користењето на информациите за лица што ги надгледуваат децата или отсуството на податоци за несреќни случаи не е соодветно да се користи како замена за подобрување на дизајнот на играчката.

Слободно движење

Член 9

Пристапот до играчките што се пуштаат на пазар во согласност на одредбите на овој правилник е слободен.

III. ПОСТАПКА, НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ

Оцена на безбедноста

Член 10

Производителите, пред да ја пуштат играчката на пазар, треба да извршат анализа на хемиските, физичките, механичките, електричните својства, запаливоста и хигиенските и радиоактивните опасности што може да претставува играчката, како и оцена на потенцијалното изложување на таквите опасности.

Применливи постапки за оцена на сообразноста

Член 11

Пред да ја пуштат играчката на пазар, производителите употребуваат една од постапките за оцена на сообразноста што се наведени во членовите 12 и 14 на овој правилник за да докажат дека играчката е во согласност со барањата што се утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

Внатрешна контрола врз производството

Член 12

Ако производителот при производството на играчката применил национални стандарди или хармонизирани стандарди, со кои се опфатени сите соодветни барања за безбедноста за играчката, тој го употребува Модул А, т.е постапката за внатрешна контрола врз производството наведена во Прилог VI кој е составен дел на овој правилник.

ЕС Типско испитување

Член 13

(1) Играчката е предмет на ЕС типско испитување согласно членот 14 на на овој правилник заедно со постапката за типска сообразност утврдена во Прилогот VIII Модул С кој е составен дел на овој правилник, во следните случаи:

(а) ако не постојат национални стандарди или хармонизирани стандарди што ги опфаќаат сите соодветни барања за безбедноста за играчката;

(б) ако националните стандарди или хармонизираните стандарди што се спомнуваат во точка (а) од овој член постојат, но производителот не ги применил или ги применил само делумно;

(в) ако еден или повеќе од националните стандарди или хармонизирани стандарди што се спомнуваат од точка (а) на овој член се објавени со ограничување; и

(г) кога производителот смета дека природата, дизајнот, изработката или намената на играчката изискуваат проверка од трета страна.

Типско испитување

Член 14

(1) Барањето за ЕС типско испитување, вршењето на таквото испитување и издавањето на ЕС сертификат за типско испитување се вршат во согласност со постапките што се утврдени во Прилог VII Модул Б кој е составен дел на овој правилник.

(2) ЕС типското испитување се врши на начинот како што е утврдено во Прилог VII Модул Б точка 2 алинеја (2) на овој правилник.

(3) Барањето за ЕС типско испитување содржи опис на играчката и назнака за местото на производство, вклучувајќи и адреса.

(4) Кога телото за оцена на сообразноста врши ЕС типско испитување, тоа ја оценува, по потреба, заедно со производителот, анализата на опасностите што може да претставува играчката, којашто ја извршил производителот во согласност со членот 10 на овој правилник.

(5) ЕС сертификатот за типско испитување треба да вклучува референца кон овој правилник, слика во боја, јасен опис на играчката, вклучувајќи ги нејзините димензии и список од извршените испитувања, заедно со упатување до соодветниот извештај од испитувањата.

(6) ЕС сертификатот за типско испитување се прегледува по потреба, особено во случај на промена на производниот процес, суровините или компонентите на играчката и, во секој случај, на секои пет години.

(7) ЕС сертификатот за типско испитување се повлекува ако играчката не ги задоволи барањата што се утврдени во членот (6) и во Прилог II на овој правилник.

(8) Техничката документација и кореспонденцијата во врска со постапките за ЕС типско испитување се изготвуваат на македонски јазик.

Техничка документација

Член 15

(1) Техничката документација од членот 22, став (2) и (3) на овој правилник треба да ги содржи сите релевантни податоци и детали за средствата кои произво-

дителот ги користел за да се обезбеди играчките да бидат во согласност со барањата утврдени во член 6 и во Прилог II на овој правилник. Таа, особено, ги содржи документите наведени во Прилог IV кој е составен дел на овој правилник.

(2) Техничката документација треба да биде изработена на македонски јазик.

(3) Кога органите надлежни за надзор на пазарот ќе ја побараат од производителот техничката документација, тој може да одреди краен рок за прием на тие податоци од 30 дена, освен ако пократок рок е оправдан во случај на сериозен или непосреден ризик.

(4) Ако производителот не ги исполнува барањата од став (1) и (2) на овој член, органите надлежни за надзор на пазарот може да побараат да се изврши испитување од страна на тело за оцена на сообразноста на сопствена сметка со цел да се потврди сообразноста со националните стандарди и основните безбедносни барања пропишани во овој правилник.

IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ТЕЛОТО ШТО УЧЕСТВУВА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА

Услови кои се однесуваат на телото за оцена на сообразноста

Член 16

(1) Телото за оцена на сообразноста треба да е трето лице независно од субјектот кај кој се врши оцена на сообразноста на играчката која е предмет на оцена на сообразноста.

(2) Телото кое припаѓа на деловни или професионални здруженија кои ги претставуваат трговските друштва и други правни лица вклучени во дизајнирање, производство, набавка, склопување, употреба или одржување на играчките кои ги проценува, може да се смета за тело за оцена на сообразноста под услов да се докаже неговата независност и отсуството на каков било судир на интереси.

(3) Телото за оцена на сообразноста, неговото раководство и кадарот одговорен за спроведување на задачите за оцена на сообразноста не може да биде дизајнерот, производителот, набавувачот, склопувачот, купувачот, сопственикот или лицето задолжено за одржување на играчките кои се оценуваат, ниту, пак, овластен застапник на овие страни. Тоа не ја исклучува употребата на оценетите играчки кои се потребни за работата на телото за оцена на сообразноста или употребата на играчките за лична намена.

(4) Телото за оцена на сообразноста, неговото раководство и кадарот одговорен за спроведување на задачите за оцена на сообразноста не можат да бидат директно вклучени во дизајнирањето или производството, маркетингот, склопувањето, употребата или одржувањето на овие играчки, ниту, пак, да ги застапуваат страните вклучени во овие активности. Тие нема да се вклучат во никаква активност која би можела да биде спротивна на нивната независност на расудувањето или интегритетот во однос на активностите за оцена на сообразноста за која тие се известуваат. Ова особено важи за консултантските услуги.

(5) Телото за оцена на сообразноста треба да обезбеди дека активностите на неговите подружници или подизведувачи не влијаат на доверливоста, објективноста или непристрасноста на нивните активности за оцена на сообразноста.

(6) Телото за оцена на сообразноста и неговиот кадар ги извршуваат активностите за оцена на сообразноста со највисок степен на професионален интегритет и потребната техничка компетентност во тоа поле и врз неговиот персонал не треба да има притисок или поттикнувања, особено од финансиска природа, кои би можеле да влијаат врз неговото расудување или резултатите на неговите проверки, особено од лица или групи засегнати од резултатите на овие активности.

(7) Телото за оцена на сообразноста треба да биде во можност да ги спроведат задачите за оцена на сообразноста кои му се доделени согласно членот 14 на овој правилник, без разлика дали тие задачи ги спроведува самото тело за оцена на сообразноста или тие се спроведуваат во негово име и под негова одговорност.

(8) Во секое време и за секоја постапка за оцена на сообразноста и секоја категорија на играчки за кои е овластено, телото за оцена на сообразноста треба да го има на располагање следното:

(а) кадар со техничко познавање и доволно соодветно искуство за да ги спроведе задачите за оцена на сообразноста, односно најмалку еден специјалист по санитарна хемија и најмалку еден инженер по фармација, хемија или технологија;

(б) опис на процедурите во согласност со кои се спроведува оцената на сообразноста, осигурувајќи транспарентност и способност за репродуцирање на овие постапки. Телото има политики и процедури за разграничување меѓу задачите што ги врши како тело за оцена на сообразноста и кои било други активности; и

(в) процедури за изведување на активностите кои ги земаат предвид големината на претпријатието, секторот во кој работи, неговата структура, степенот на сложеност на технологијата на предметната играчка и масовната или сериската природа на производствениот процес.

(9) Телото за оцена на сообразноста треба да има соодветни средства за вршење на техничките или административните задачи во врска со активностите за оцена на сообразноста на соодветен начини да има пристап до целата неопходна опрема или објектите.

(10) Кадарот одговорен за спроведување на активностите за оцена на сообразноста треба да има:

(а) солидна техничка и стручна обука која ги покрива сите активности за оцена на сообразноста во врска со кои е овластено телото за оцена на сообразноста;

(б) задоволително познавање на барањата на проценките кои ги спроведуваат и соодветно овластување за спроведувањето на тие проценки;

(в) соодветно знаење и разбирање на основните барања на националните и хармонизираните стандарди и релевантното национално законодавство; и

(г) способност да изготват сертификати, евиденција и извештаи за докажување дека проценките се спроведени.

(11) Телото за оцена на сообразноста, неговото раководство и кадарот треба да бидат непристрасни при вршење на нивните работи.

(12) Надоместокот на раководството и кадарот не треба да зависи од бројот на извршени процени, ниту од резултатите на тие процени.

(13) Телото за оцена на сообразноста треба да поседува осигурување од одговорноста од штета предизвикана во текот на вршењето на својата дејност.

(14) Кадарот на телото за оцена на сообразноста треба да ја чува професионалната тајност на сите информации добиени во текот на спроведувањето на своите задачи согласно членот 14 на овој правилник, освен по барање на органите надлежни за надзор на пазарот.

Претпоставка за сообразност

Член 17

За телото за оцена на сообразноста коешто ја докажува својата сообразност со условите утврдени во националните стандарди или нивни делови, се претпоставува дека е сообразно со условите од членот 16 на овој правилник, доколку применливите национални стандарди ги покриваат овие услови.

Формален приговор на усогласен стандард

Член 18

Доколку Република Македонија има формален приговор на хармонизиран стандард, тогаш се применува постапката утврдена во членот 33 на овој правилник.

Подружници и подизведувачи на телото за оцена на сообразноста

Член 19

(1) Кога телото за оцена на сообразноста за одредени задачи поврзани со оцената на сообразноста склучува подоговори или тие задачи ги пренесува на подружниците, треба да обезбеди дека подизведувачот или подружницата ги исполнуваат условите утврдени во членот 16 на овој правилник.

(2) Телото за оцена на сообразноста презема целосна одговорност за задачите кои ги спровеле подизведувачите или подружниците, без разлика каде се основани тие.

(3) Активностите може да ги спроведува подизведувач или подружница само во договор со клиентот.

(4) Телото за оцена на сообразноста треба да ги стави на располагање на органите надлежни за надзор на пазарот сите релевантни документи кои се однесуваат на оцената на квалификациите на подизведувачот или подружницата и работите кои тие ги спровеле во согласност со членот 14 на овој правилник.

Оперативни обврски на телото за оцена на сообразноста

Член 20

(1) Телото за оцена на сообразноста спроведува оцена на сообразноста во согласност со постапката за оцена на сообразноста пропишана во членот 14 на овој правилник.

(2) Оцените на сообразноста се спроведуваат на пропорционален начин, избегнувајќи непотребни оптоварувања за економските оператори. Телото за оцена на сообразноста ги извршува своите активности, земајќи

ки ги предвид големината на трговските друштва и други правни лица, секторот во кој тие работат, нивната структура, степенот на сложеност на технологијата на предметната играчка и масовната или сериската природа на производствениот процес, при што треба да го почитува степенот на строгост и нивото на заштита кои се бараат за играчката да биде во согласност со одредбите на овој правилник.

(3) Кога одредено тело за оцена на сообразноста ќе утврди дека производителот не ги исполнил барањата од членот 6 и Прилог II на овој правилник или од соодветните национални или хармонизирани стандарди, телото ќе бара производителот да преземе соодветни корективни мерки и нема да издаде ЕС сертификат за типско испитување, како што е утврдено во членот 14, став (6), (7) и (8) на овој правилник.

(4) Кога, во текот на следењето на сообразноста по издавањето на ЕС сертификатот за типско испитување, одредено тело за оцена на сообразноста ќе утврди дека одредена играчка повеќе не е во сообразност со барањата од членот 6 и Прилог II на овој правилник, телото ќе бара од производителот да преземе соодветни корективни мерки и доколку е потребно, го повлекува ЕС сертификатот за типско испитување.

(5) Корективните мерки наведени во став (3) и (4) на овој член главно опфаќаат барање во соодветен рок производителот да ги повлече од пазарот сите несообразни производи идоколку тоа е можно во зависност од предметниот производ, да ја отстрани причината за несообразност. Доколку не е можно да се отстрани причината за несообразноста, производителот треба да ги задржи кај себе сите несообразни производи.

(6) Кога не се преземени корективни мерки, или со нив не се постигнува саканиот ефект, тогаш телото за оцена на сообразноста ги ограничува, ги задржува или ги повлекува сите ЕС сертификати за типско испитување, како што е соодветно.

Содржина на информациите

Член 21

(1) Информациите што телото за оцена на сообразноста ги доставува до Министерството за економија и Министерство за здравство се однесуваат на следното:

(а) секако одбивање, ограничување, задржување или повлекување на ЕС сертификатот за типско испитување;

(б) секакви околности кои влијаат врз делокругот и условите на нивното овластување;

(в) секое барање за информации кое го добиле од органите надлежни за надзор на пазарот во врска со активностите за оцена на сообразноста; и

(г) на барање, активностите за оцена на сообразноста извршени во рамките на опсегот на нивното овластување, или какви било други извршени активности, вклучувајќи прекугранични активности и договори за подизведување.

(2) Телото за оцена на сообразноста доставува релевантни информации кои се однесуваат на негативните, а на барање за позитивните резултати од оцената за сообразноста до останатите тела кои спроведуваат слични активности за оцена на сообразноста за исти играчки.

V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ КОГА ТИЕ СЕ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ СЕ СТАВААТ ВО УПОТРЕБА, ФОРМА И СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА НЕЈЗИНОТО ЧУВАЊЕ

Обврски на производителите

Член 22

(1) Кога ги пуштаат своите играчки на пазарот, производителите треба да обезбедат дека истите се дизајнирани и произведени во согласност со барањата што се утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

(2) Производителите ја изготвуваат потребната техничка документација во согласност со членот 15 на овој правилник и спроведуваат соодветна постапка за оцена на сообразноста согласно членот 11 на овој правилник.

(3) Кога усогласеност на определена играчка со применливите барања ќе се докаже со соодветната постапка за оцена на сообразноста, производителите изготвуваат ЕС декларацијата за сообразност, согласно членот 29 на овој правилник и ставаат „СЕ“ ознаката, како што е утврдено во членовите 30 и 31 на овој правилник.

(4) Производителите ја чуваат техничката документација и ЕС сертификатот за сообразност во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар.

(5) Производителите треба да воспостават процедури со коишто се осигурува сообразноста на сериското производство. Сите промени на дизајнот на играчката или на нејзините карактеристики, како и промените во националните или хармонизираните стандарди на коишто се упатува кога се декларира сообразноста на играчката треба да бидат земени предвид.

(6) Ако се смета за соодветно, со оглед на ризиците што ги носи определена играчка, а со цел заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите, производителите треба да вршат испитување на примероци од играчките што се пуштени на пазар, истражување ипо потреба да водат регистар на поплаки за несообразни играчки и за повлекувањата на играчките и за таквото следење да ги информираат дистрибутерите.

(7) Производителите треба да обезбедат нивните играчки да бидат обележани со тип, број на партија, серија или модел, или со друг елемент што ја овозможува нивната идентификација, или, кога тоа не е можно поради големината или природата на играчката, треба да обезбедат дека бараните информации се дадени на пакувањето или во документот што ја придружува играчката.

(8) Производителите на играчката треба да го наведат своето име, регистрираниот трговски назив, или регистрираната трговска марка и адресата преку која може да се стапи во контакт со нив, или, ако тоа не е можно, тогаш овие податоци треба да ги наведат на нејзиното пакување или во документ што ја придружува играчката.

(9) Производителите треба да обезбедат дека играчката е придружена со упатства и информации за безбедноста на македонски јазик.

(10) Производителите што сметаат или имаат причина да се сомневаат дека играчката што тие ја пуштиле на пазар не е во сообразност со барањата утврдени со овој правилник, треба веднаш да ги преземат неопходните корективни мерки за доведување на таквата играчка во сообразност, нејзино повлекување или враќање, доколку е тоа соодветно. Покрај тоа, кога играчката претставува ризик, производителите треба веднаш да ги информираат органите надлежни за надзор на пазарот, давајќи им детални податоци, особено за неусогласеноста и за сите преземени корективни мерки.

(11) Производителите, на барање од органите надлежни за надзор на пазарот, им ги обезбедуваат сите потребни информации и документи што ја докажуваат сообразноста на играчката. Тие треба да соработуваат со органите надлежни за надзор на пазарот, на нивно барање, во врска со сите преземени дејствија за елиминирање на ризиците што ги претставуваат играчките што тие ги пуштиле на пазар.

Овластени застапници

Член 23

(1) Обврските што се утврдени во членот 22, став (1) на овој правилник и изготвувањето на техничката документација не претставуваат дел од овластувањето што производителот му го дал на овластениот застапник.

(2) Овластениот застапник ги врши задачите што се определени во овластувањето што го добил од производителот, а особено:

(а) да ја чува техничката документација и ЕС сертификатот за сообразноста на располагање на органите надлежни за надзор на пазарот во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар;

(б) врз основа на барање од органите надлежни за надзор на пазарот, да им ги обезбеди сите потребни информации и документи што ја докажуваат сообразноста на играчката; и

(в) соработуваат со органите надлежни за надзор на пазарот, на нивно барање, во сите преземени дејствија за елиминирање на ризиците што ги носат играчките што се опфатени со овластувањето.

Обврски на увозниците

Член 24

(1) На пазарот на Република Македонија можат да се пуштаат само играчки што ги исполнуваат барањата утврдени со овој правилник.

(2) Кога ги пуштаат играчките на пазар, увозниците треба да обезбедат дека е извршена соодветната постапка за оценка на сообразноста од страна на производителот. Тие треба да се осигураат дека производителот ја изготвил техничката документација, дека играчката ја носи бараната ознака за сообразноста, дека е придружена од бараните документи и дека производителот ги исполнил барањата пропишани со членот 22, став (7) и (8) на овој правилник.

(3) Ако увозниците сметаат или има причина да веруваат дека некоја играчка не е во сообразност со барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник, не треба да ја пуштат играчката на пазар сè

додека играчката не се доведе во сообразност. Покрај тоа, ако играчката претставува ризик, увозниците треба за тоа да ги информираат производителот и органите надлежни за надзор на пазарот.

(4) Увозниците треба на играчката да го наведат своето име, регистрираниот трговски назив или регистрираната трговска марка и адресата преку која може да се стапи во контакт со нив, или, ако тоа не е можно, на нејзиното пакување или во документот што ја придружува играчката.

(5) Увозниците треба да обезбедат играчката да биде придружена од упатства и информации за безбедноста на македонски јазик.

(6) Увозниците треба да обезбедат дека, додека некоја играчка е под нивна одговорност, условите за чување или транспорт не ја загрозуваат нејзината усогласеност со барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

(7) Ако се смета за соодветно, со оглед на ризиците што ги носи определена играчка, а со цел заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите, увозниците, вршат испитување на примероци од играчките што се пуштени на пазар, истражуваат ипо потреба, водат регистар на поплаки, за несообразни играчки и за отповикувањата на играчки и ги информираат дистрибутерите за таквото следење.

(8) Увозниците што сметаат или имаат причина да веруваат дека играчката што тие ја пуштиле на пазар не е во сообразност со барањата утврдени во овој правилник, веднаш ги преземаат неопходните корективни мерки за доведување на таквата играчка во сообразност, нејзино повлекување или враќање, доколку е тоа соодветно. Покрај тоа, кога играчката претставува ризик, увозниците веднаш за тоа ги информираат органите на земјите-членки на Европската Унија во кои играчката била пуштена на пазар, давајќи детални податоци, особено за неусогласеноста и за сите преземени корективни мерки.

(9) Увозниците, во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар, треба да ја чуваат копијата од ЕС сертификатот за сообразноста и истата да ја стават на располагање на органите надлежни за надзор на пазарот да обезбедат дека техничката документација може да им се стави на располагање на овие органи, по нивно барање.

(10) Увозниците, согласно основано барање од органите надлежни за надзор на пазарот, им ги обезбедуваат сите потребни информации и документи со што се докажува сообразноста на играчката. Тие треба да соработуваат со органите надлежни за надзор на пазарот, на нивно барање, во врска со сите преземени дејствија за елиминирање на ризиците што ги претставуваат играчките што тие ги пуштиле на пазар.

Обврски на дистрибутерите

Член 25

(1) Кога ставаат определена играчка на располагање на пазар, дистрибутерите треба да постапуваат со должно внимание во однос на применливите барања.

(2) Пред да пуштат некоја играчка на паза, дистрибутерите треба да се уверат дека играчката ја има бараната ознака за сообразноста, дека е придружена од бараните документи и од упатства и информации за без-

бедноста на македонски јазик, и дека производителот и увозникот ги исполнуваат барањата пропишани во членот 22, став (7) и (8) и во членот 24 став (4) на овој правилник.

(3) Ако дистрибутерите сметаат или има причина да веруваат дека некоја играчка не е во сообразност со барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник, нема да ја пуштат играчката на пазар сè додека играчката не се доведе во сообразност. Покрај тоа, ако играчката претставува ризик, дистрибутерите за тоа ги информираат производителот или увозникот, како и органите надлежни за надзор на пазарот.

(4) Дистрибутерите треба да обезбедат дека, додека некоја играчка е под нивна одговорност, условите за чување или транспорт не ја загрозуваат нејзината усогласеност со барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

(5) Дистрибутерите што сметаат или имаат причина да веруваат дека играчката што тие ја ставиле на располагање на пазар не е во сообразност со барањата утврдени во овој правилник, треба да се уверат дека се преземаат неопходните корективни мерки за доведување на таквата играчка во сообразност, дека истата е повлечена или вратена, доколку е тоа соодветно. Покрај тоа, кога играчката претставува ризик, дистрибутерите веднаш ги информираат органите надлежни за надзор на пазарот, давајќи им детални податоци, особено за неусогласеноста и за сите преземени корективни мерки.

(6) Дистрибутерите, согласно основано барање од органите надлежни за надзор на пазарот, на овие органи треба да им ги обезбедат сите потребни информации и документи што ја докажуваат сообразноста на играчката. Тие соработуваат со органите надлежни за надзор на пазарот, на нивно барање, во врска со сите преземени дејствија за елиминирање на ризиците што ги предизвикуваат играчките што тие ги пуштиле на пазар.

Случаи во коишто обврските на производителите се применуваат за увозниците и дистрибутерите

Член 26

Во смисла на овој правилник, увозниците или дистрибутерите се сметаат за производители и за нив важат обврските пропишани во членот 22 на овој правилник во случај кога тие пуштаат некоја играчка на пазар под свое име или трговска марка, или измени на некоја играчка што веќе била пуштена на пазар на начин што може да влијае врз усогласеноста на истата со барањата утврдени со овој правилник.

Идентификација на економските оператори

Член 27

(1) Економските оператори, на барање на органот надлежен за надзор на пазарот, треба да го идентификуваат

(а) секој економски оператор што им доставил играчка; и

(б) секој економски оператор кому тие му доставиле играчка.

(2) Економските оператори треба да ги презентираат информациите од став (1) на овој член во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар, во случај ако се производители и во рок од 10 години откако им била доставена играчката, во случај ако се други економски оператори.

VI .ОБВРСКА И НАЧИН ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ

Предупредувања

Член 28

(1) Кога е потребно заради безбедна употреба на играчките, предупредувањата што се изготвени за потребите пропишани во членот 7 став (1) на овој правилник, треба да ги содржат соодветните ограничувања за корисникот утврдени во Прилог V Дел А, кој е составен дел на овој правилник.

(2) Предупредувањата за категориите играчки што се наменети за употреба од деца постари од 36 месеци, наведени во Прилог V Дел Б точките од 2 до 10 кој е составен дел на овој правилник се применуваат на начинот пропишан со истите.

(3) На играчките не се поставуваат едно или повеќе од предупредувањата што се утврдени во Прилог V Делот Б на овој правилник ако таквото предупредување е противречно на предвидената намена на играчката, според нејзината функција, димензии и карактеристики.

(4) Производителот ги означува предупредувањата на играчката јасно видливо, лесно читливо, разбирливо и точно, на поставената етикета или на пакувањето и доколку е тоа соодветно, на упатствата за употреба што ја придружуваат играчката. Малите играчки што се продаваат без пакување треба на себе да носат соодветни предупредувања.

(5) Предупредувањата се обележуваат со зборовите „Предупредување“ или „Предупредувања“, во зависност од случајот.

(6) Предупредувањата што влијаат врз одлуката за купување на играчката, како оние што ги наведуваат минималната и максималната возрасна група за корисниците и останатите применливи предупредувања што се утврдени во Прилог V на овој правилник, треба да се наоѓаат на пакувањето за корисникот, или на друг начин, да бидат јасно видливи за потрошувачот пред купувањето, вклучувајќи ги и случите кога купувањето се врши преку интернет.

Изјава за сообразност

Член 29

(1) Во изјавата за сообразност треба да се наведе дека се исполнети барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

(2) Изјавата за сообразност треба да биде структурирана и да ги содржи најмалку елементите што се дадени во Прилог III, кој е составен дел на овој правилник, како и резултатите од применетата постапка за оцена на сообразноста и истата постојано се ажурира.

Општи принципи на „СЕ“ ознаката

Член 30

(1) Играчките што се пуштени на пазар треба да ја носат „СЕ“ ознаката.

(2) „СЕ“ ознаката е предмет на општите принципи што се утврдени во членот 31 на овој правилник.

(3) За играчките што ја носат „СЕ“ ознаката се претпоставува дека се во согласност со барањата пропишани во овој правилник.

(4) Играчките што не ја носат „СЕ“ ознаката, или што на друг начин не се во согласност со одредбите на овој правилник, може да се изложуваат и да се користат на трговски саеми и изложби, доколку се придружени со натпис што јасно укажува дека тие не се во согласност со одредбите на овој правилник и дека нема да бидат пуштени на пазар во Република Македонија и во Европската Унија пред да се доведат во сообразност.

Правила и услови за поставување на „СЕ“ ознаката

Член 31

(1) „СЕ“ ознаката може да биде поставена исклучиво од страна на производителот или неговиот овластен застапник.

(2) Со поставувањето на „СЕ“ ознака на играчката, производителот покажува дека превзема одговорност за сообразноста на играчката со барањата утврдени во овој правилник.

(3) На играчката не треба да се поставуваат други знаци или натписи за кои е веројатно дека ќе го доведат во заблуда просечниот потрошувач во однос на значењето и обликот на „СЕ“ ознаката.

(4) Доколку на играчката се прикачуваат и други ознаки, тие не треба да влијаат на видливоста, читкоста и значењето на „СЕ“ ознаката.

(5) „СЕ“ ознаката се поставува видно, читливо за да не може да се избрише од играчката, на поставената етикета или на пакувањето.

(6) Во случајот на мали играчки и играчки што се составени од ситни делови, „СЕ“ ознаката може да се постави на етикетата или во придружната брошура.

(7) Во случајот на играчки што се продаваат на продажни штандови каде технички не е изводливо означувањето пропишано во став (5) и (6) на овој член, и под услов продажниот штанд да бил првично користен како пакување за играчката, „СЕ“ ознаката може да се постави на продажниот штанд.

(8) Кога „СЕ“ ознаката не е видлива од надворешноста на пакувањето, доколку постои, таа се поставува најмалку на пакувањето.

(9) „СЕ“ ознаката се поставува пред играчката да се пушти на пазар. По неа може да следи пиктограм или каква било друга ознака што укажува на некој посебен ризик или употреба.

VII. УПОТРЕБА НА СТАНДАРДИ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Претпоставка за сообразност

Член 32

За играчките што се во сообразност со националните или хармонизираните стандарди или нивни делови, се претпоставува дека се во согласност со барањата што се опфатени со тие стандарди или нивните делови утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.

Формален приговор против хармонизиран стандард

Член 33

(1) Доколку Република Македонија смета дека опремен хармонизиран стандард не ги задоволува во целост барањата што се опфатени со него и се утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник, го из-

несува тоа прашање пред соодветниот комитет основан согласно европските прописи, наведувајќи ги своите аргументи за тоа. Комитетот, по советување со соодветните европски тела за стандардизација, дава своје мислење без одлагање.

(2) Со оглед на мислењето на Комитетот, Европската комисијата одлучува да ги објави, да не ги објавува, да ги објави со ограничување, да ги задржи, да ги задржи со ограничување или да ги повлече референците кон предметниот хармонизиран стандард.

(3) Комисијата го информира засегнатото европско тело за стандардизација и по потреба, бара ревизија на предметниот хармонизиран стандард.

VIII. ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА

Принцип на претпазливост

Член 34

Кога органите надлежни за надзор на пазарот ги преземаат мерките превидени со овој правилник, тие треба да го земат предвид принципот на претпазливост.

Упатства за телата за оцена на сообразноста

Член 35

(1) Органите надлежни за надзор на пазарот можат да побараат од телото за оцена на сообразноста да им достави информации кои се однесуваат на сите ЕС сертификати за типско испитување кои телото за оцена на сообразноста ги издал или ги повлеколо, или кои се однесуваат на секое одбивање да издаде таков сертификат, вклучувајќи извештаи од тестирањата и техничката документација.

(2) Ако органите надлежни за надзор на пазарот откриле дека одредена играчка не е сообразна со барањата утврдени во член 6 и Прилог II на овој правилник, му даваат упатство на телото за оцена на сообразноста да го повлече ЕС сертификатот за типско испитување во однос на таа играчка.

(3) Доколку е потребно тоа, а особено во случаите наведени во членот 14, став (5) на овој правилник, органите надлежни за надзор на пазарот му даваат упатство на телото за оцена на сообразноста повторно да го разгледа ЕС сертификатот за типско испитување.

Постапки за справување со играчки кои претставуваат ризик

Член 36

(1) Кога органите надлежни за надзор на пазарот презеле дејствија согласно прописите за надзор на пазарот, или кога тие имаат доволна причина да веруваат дека играчката претставува ризик по здравјето или безбедноста на луѓето, тие вршат процена на предметната играчка според барања утврдени со овој правилник.

(2) Кога врз основа на проценката од став (1) на овој член органот надлежен за надзор на пазарот востанови дека играчката не е во согласност со барањата утврдени со овој правилник, треба без одлагање да побара релевантниот економски оператор да преземе соодветни

корективни мерки за да играчката се усогласи со барањата утврдени со овој правилник, да ја повлече играчката од пазарот или да ја врати во разумен период земјат ја во предвид природата на ризикот која што таа може да претставува.

(3) Релевантните економски оператори треба да соопштуваат, кога е потребно со органите надлежни за надзор на пазарот.

(4) За преземените мерки од став (2) на овој член го информираат релевантното тело за оценка на сообразноста.

(5) Кога органите надлежни за надзор на пазарот сметаат дека несообразноста не е ограничена на територијата на Република Македонија, тие ја информираат Европската комисијата и земјите-членки на Европската Унија за резултатите на процената и за мерките за кои било побарано да ги преземе релевантниот економски оператор. Релевантниот економски оператор осигурува дека соодветните корективни мерки се преземени во врска со играчките кои тој ги направил достапни на пазарот во Република Македонија.

(6) Кога релевантниот економски оператор не презема соодветни корективни мерки во рокот утврден во став (2) на овој член, органите надлежни за надзор на пазарот преземаат соодветни привремени мерки за да ја спречат или за да ја ограничат достапноста на играчката на пазарот на Република Македонија, да ја повлечат или да ја вратат играчката од продажба.

(7) Органите надлежни за надзор на пазарот за преземените мерки од став (6) на овој член ја информираат без одлагање Европската комисија и другите земји-членки.

(8) Информациите од став (6) на овој член ги вклучуваат сите достапни детали, особено податоците неопходни за идентификација на играчката која не е сообразна, потеклото на таа играчка, природата на наводната несообразност и вклучениот ризик, природата на траењето на преземените национални мерки и аргументите на релевантниот економски оператор.

(9) Органите надлежни за надзор на пазарот особено назначуваат дали несообразноста се должи на:

(а) пропус во исполнувањето на барањата кои се однесуваат на здравјето и безбедноста на луѓето; или

(б) недостатоци во националните или хармонизираните стандарди утврдени во членот 19 на овој правилник на кои се заснова претпоставката за сообразност.

(10) Ако во рок од три месеци по примањето на информациите од став (5) на овој член, ниту Европската комисија ниту другите земји-членки немаат приговор за привремената мерка, таквата мерка се смета за оправдана.

Размена на информации – Систем за брза размена на информации

Член 37

(1) Ако мерката од членот 36 став (6) на овој правилник е вид мерка која, согласно членот 18 од Законот за безбедност на производи треба да биде нотифицира-

на преку Системот за брза размена на информации, не е потребно да се направи посебно известување согласно членот 36 став (6) на овој правилник, доколку е исполнето следново:

(а) известувањето преку Системот за брза размена на информации укажува дека известувањето за таа мерка е предвидено во согласност со овој правилник; и

(б) Информациите од членот 36 став (8) на овој правилник на овој правилник се приложени кон известувањето преку Системот за брза размена на податоци.

Формална несообразност

Член 38

(1) Без оглед на одредбите на овој правилник членот 36 на овој правилник, кога органите надлежни за надзор на пазарот ќе дојдат до следниве заклучоци, тие ќе треба да побараат од релевантниот економски оператор несообразноста да се усогласи:

(а) „СЕ“ ознаката се става спротивно на одредбите на членовите 30 или 31 на овој правилник;

(б) „СЕ“ ознаката не е ставена;

(в) ЕС изјавата за сообразност не е изработена;

(г) ЕС изјавата за сообразност не е правилно изработена; и

(д) техничката документација не е достапна или не е комплетна.

(2) Кога несообразноста од став (1) на овој член и натаму е присутна, органите надлежни за надзор на пазарот треба да ги преземат сите соодветни мерки за да го ограничат или да го забранат пласирањето на предметниот производ на пазар, или да обезбедат дека производот ќе биде повлечен од продажба.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Одредбите од член 35 и 36 став (5), (7) и (10) на овој правилник ќе започнат да се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/04).

Член 41

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

8 октомври 2010 година
Скопје

Министер,
Бујар Османи, с.р.

Бр. 25-4913/12
8 октомври 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

ПРИЛОГ I

**Список на производи кои особено не се сметаат за играчки во рамките на значењето на оваа
Директива**

(како што е наведено во член 2)

1. Украсни предмети за прослави и свечености
2. Производи за колекционери, под услов производот или неговото пакување да имаат видлива и читлива ознака дека производот е наменет за колекционери не помлади од 14 години. Примери за оваа категорија се:
 - (а) детални и верни модели, сразмерно намалени;
 - (б) комплекти за склопување на детални модели;
 - (в) народни и украсни кукли и останати слични производи;
 - (г) историски копии на играчки; и
 - (д) репродукции на вистинско огнено оружје.
3. Спортска опрема, вклучувајќи ролшуи, ролери и скејтборди наменети за деца со телесна тежина поголема од 20 кг.
4. Велосипеди со максимална висина на седиштето повеќе од 435 мм, мерена како вертикално растојание од тлото до врвот на површината на седиштето, со седиштето во хоризонтална положба и спуштено во најниската можна положба.
5. Тротинети и останати превозни средства наменети за спортување или за патување на јавни патишта или патеки.
6. Возила на електричен погон наменети за патување на јавни патишта или патеки, или на нивните тротоари.
7. Водна опрема наменета за употреба во длабоки води и средства за учење пливање на деца, како што се гуми и помагала за пливање
8. Сложувалки со повеќе од 500 делови.
9. Пушки и пиштоли кои користат компресиран гас, со исклучок на пиштоли и пушки на вода, и стрели за лакови подолги од 120 цм
10. Огномет, вклучувајќи ударни каписли кои не се специјално направени за играчки.
11. Производи и игри со стрелечки предмети со остри врвови, како што се стрели за пикадо со метални врвови.
12. Функционални образовни производи, како, на пример, електрични шпорети, пегли или други функционални предмети кои работат на номинален напон над 24 волти и кои се продаваат исклучиво за наставни цели под надзор на возрасни лица.
13. Производи наменети за образовни цели во училишта или друг педагошки контекст под надзор на возрасно наставно лице, како научна опрема.

14. Електронска опрема, како персонални компјутери и конзоли за игри, кои се користат за пристап на интерактивен софтвер и нивната периферна опрема, освен ако електронската и соодветната периферна опрема не се посебно направени и наменети за деца и имаат сопствена вредност на детска играчка, како што се специјално направени персонални компјутери, тастатури, џојстици или волани.
15. Интерактивен софтвер, наменет за слободно време и за забава, како што се компјутерски игри и нивните носачи, како ЦД-иња.
16. Цуцли и лажалки за бебиња.
17. Светлосни тела привлечни за деца.
18. Електрични адаптери за играчки.
19. Модни додатоци за деца кои не се наменети за користење при игра.

ПРИЛОГ II

ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА

I. Физички и механички својства

(1) Играчките и нивните делови и во случај на фиксирани играчки, нивните подлоги за зацврстување, треба ја поседуваат бараната механичка цврстина и каде што е соодветно, стабилноста за да ги издржат притисоците на кои се изложени за време на употребата без притоа да се скршат или да се извиткаат, со ризик да предизвикаат физичка повреда.

(2) Достапните рабови, испакнатини, јажиња, кабли и врвки на играчките треба да бидат направени и произведени на начин кој ги сведува на минимум ризиците од физичка повреда при контактот со нив.

(3) Играчките треба да бидат направени и произведени така што нема да претставуваат ризик, или само минимален ризик произлегува од нивната употреба, а кој може да биде предизвикан од движењата на нивните делови.

(4) (а) Играчките и нивните делови не смеат да претставуваат ризик од давење.

(б) Играчките и нивните делови не смеат да претставуваат ризик од задушување поради прекинување на дотекот на воздух како резултат на надворешно блокирање на воздушните патишта преку устата или носот.

(в) Димензиите на играчките и нивните делови не смеат да претставуваат ризик од задушување поради прекинување на дотекот на воздух како резултат на внатрешно блокирање на воздушните патишта од предмети заглавени во устата или дишникот или на влезот на долните дишни патишта.

(г) Димензиите на играчките кои очигледно се наменети за деца помлади од 36 месеци, како и нивните составни делови или делови кои се вадат треба да бидат такви што ќе спречат нивно голтање или вдишување. Исто така, ова се однесува на други играчки наменети за ставање во уста, како и на нивните составни делови или делови кои можат да се извадат.

(д) Пакувањата во кои играчките се продаваат во малопродажба не смеат да претставуваат ризик од давење или задушување поради прекинување на дотекот на воздух како резултат на надворешно блокирање на воздушните патишта преку устата или носот.

(ѓ) Играчките кои доаѓаат или се мешаат со храна треба да бидат посебно спакувани. Димензиите на тоа пакување треба да бидат такви што ќе спречат нивно голтање или вдишување.

(е) Димензиите на пакувањата на играчките, наведени во точките (д) и (ѓ), кои се сферични, јајцевидни или елипсоидни, или на нивните делови кои може да се извадат, или на цилиндричните пакувања за играчки со заоблени краеве, треба да бидат такви што ќе спречат прекинување на дотекот на воздух поради блокирање на воздушните патишта од предмети заглавени во устата или дишникот или на влезот на долните дишни патишта.

(ж) Не се дозволени играчки кои се зацврстени за прехранбен производ во моментот на конзумирањето, така што прехранбениот производ прво треба да се изеде за да се стигне до играчката. Деловите од играчки кои се поинаку прицврстени на прехранбен производ треба да ги исполнуваат барањата утврдени во точките (в) и (г).

(5) Водните играчки треба да бидат направени и произведени така што, земајќи ја предвид препорачаната употреба на играчката, ризикот од загуба на пловноста на играчката или загуба на поддршката на детето е сведен на минимум.

(6) Играчките во кои може да се влезе и кои, оттука, претставуваат затворен простор за лицата внатре, треба да имаат начин за излез кој може лесно да се отвори однатре.

(7) Играчките кои овозможуваат подвижност на корисниците треба, во рамките на можностите, да содржат систем за кочење кој е приспособен за видот на играчката и е пропорционален со кинетичката енергија која ја произведува играчката. Ваквите системи треба да бидат лесни за управување за корисникот, без ризик од исфрлање или физичка повреда на корисникот или трети лица.

Максималната проектна брзина на играчките на електричен погон треба да биде ограничена за да се сведе на минимум ризикот од повреда.

(8) Формата и составот на истреланите предмети и кинетичката енергија која тие ја создаваат кога се исфрлаат од играчка за таа намена треба да бидат такви што, земајќи ја предвид природата на играчката, не претставуваат ризик од физичка повреда на корисникот или трети лица.

(9) Играчките треба да бидат произведени така што осигуруваат дека:

(а) највисоката и најниската температура на сите достапни површини не предизвикуваат повреда при допир; и

(б) течностите и гасовите кои ги содржи играчката не достигнуваат температура или притисок такви што, ако се ослободат од играчката од причини кои не произлегуваат од правилното функционирање на играчката, може да предизвикаат изгореници или други физички повреди.

(10) Играчките кои се направени да испуштаат звуци треба да бидат направени и произведени така што највисоките вредности на импулсите и континуираните звуци кои тие ги испуштаат не можат да го нарушат слухот кај децата.

(11) Играчките за стимулирање одредени активности треба да бидат произведени така што ќе го намалат ризикот од згмечување на делови на телото или заробување на делови од облека, како и од паѓање, судири или давење, колку што е можно тоа. Особено, секоја површина на таквата играчка достапна за игра на едно или на повеќе деца треба да биде направена за да може да го издржи нивниот товар.

II. Запаливост

(1) Играчките не смеат да претставуваат опасен запалив елемент во детската средина. Затоа, тие треба да бидат составени од материјали кои исполнуваат еден или повеќе од следните услови:

(а) тие не горат ако директно се изложени на пламен, искри или друг потенцијален извор на оган;

(б) тие не се лесно запаливи (пламенот се гасне штом исчезне причинителот на огнот);

(в) ако успеат да се запалат, тие горат бавно и претставуваат низок степен на ширење на пламенот;

(г) без разлика на хемискиот состав на играчката, тие се направени да го одложуваат механички процесот на горење.

Ваквите запаливи материјали не смеат да претставуваат ризик од запалување на други материјали употребени во играчката.

(2) Играчките кои, за да може правилно да функционираат, содржат супстанции или смеси кои ги исполнуваат критериумите за класификација утврдени во текстот 1 на Додатокот Б, особено материјали и опрема за хемиски експерименти, склопување модели, пластично или

керамичко обликување, емајлирање, фотографирање и слични активности, не смеат да содржат супстанции или смеси кои може да станат запаливи поради загубата на незапаливите испарливи компоненти.

(3) Играчките различни од играчки со ударни каписли не смеат да бидат експлозивни или да содржат елементи или супстанции кои може да експлодираат кога се употребуваат, како што е наведено во член 7 став (1) на овој правилник.

(4) Играчките, а особено хемиските игри и играчки, не смеат да содржат супстанции или смеси:

(а) кои, кога ќе се измешаат, може да експлодираат поради хемиска реакција или загревање;

(б) кои може да експлодираат кога ќе се измешаат со оксидирачки супстанции; или

(в) кои содржат испарливи компоненти кои се запаливи во воздух и подложни да формираат запаливи или експлозивни пареи/воздушни смеси.

III. Хемиски својства

(1) Играчките треба да бидат направени и произведени така што нема да постои ризик од негативни ефекти врз човековото здравје поради изложеност на хемиски супстанции или смеси од кои се составени играчките или кои ги содржат, кога играчките се користат како што е наведено во член 7 став (1) на овој правилник.

(2) Играчките треба да бидат во согласност со релевантното законодавство на **Заедницата** што се однесува на категориите производи или на ограничувањата за одредени супстанции и смеси.

(3) Играчките кои самите по себе се супстанции или смеси, исто така, треба да бидат во согласност со прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни супстанции, прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни препарати, и прописите од областа на класификација, пакување и обележување на опасни супстанции и смеси.

(4) Без да се доведат во прашање ограничувањата наведени во вториот став на точка 1, супстанциите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) во прописите од областа на класификација на супстанции, нема да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки.

(5) По пат на отстапување од точка 3, супстанциите или смесите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција во категориите утврдени во текстот 3 на Додатокот Б можат да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки, само ако бидат исполнети еден или повеќе од следните услови:

(а) овие супстанции или смеси се содржат во поединечни концентрации еднакви или помали на релевантните концентрации утврдени во прописите, наведени во текст 2 на Додаток Б за класификација на смесите кои содржат такви супстанции; и

(б) таквите супстанции и смеси не се достапни за децата во каква било форма, вклучувајќи вдишување, кога играчката се користи како што е наведено во член 7 став (1) на овој правилник;

Одлуката може да се донесе само ако се исполнети следните услови:

(i) релевантниот Научен комитет на Европската Унија извршил оценка на употребата на супстанцијата или смесата, и заклучил дека е безбедна, особено во поглед на изложеноста;

(ii) не постојат соодветни алтернативни супстанции или смеси кои се достапни, како што е документирано во анализата на алтернативите; и

(iii) супстанцијата или смесата не е забранета за употреба во потрошувачки производи согласно закон или друг подзаконски акт.

(6) . По пат на отстапување од точка 3, супстанциите или смесите кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција од категориите утврдени во текстот 3 на Додатокот Б, можат да се користат во играчки, во делови на играчки или во микроструктурно оддалечени делови на играчки, под услов да биде исполнет еден од следните услови:

(а) овие супстанции или смеси се содржат во поединечни концентрации, еднакви или помали на релевантните концентрации утврдени во прописите на Европската Унија, наведени во текст 2 на Додаток Б за класификација на смесите кои содржат такви супстанции;

(б) таквите супстанции и смеси не се достапни за децата во каква било форма, вклучувајќи вдишување, кога играчката се користи како што е наведено во член 7 став (1)на овој правилник;

Одлуката може да се донесе само ако се исполнети следните услови:

(i) релевантниот Научен комитет на Европската Унија извршил оценка на употребата на супстанцијата или смесата, и заклучил дека е безбедна, особено во поглед на изложеноста; и

(ii) супстанцијата или смесата не е забранета за употреба во потрошувачки производи согласно закон или друг подзаконски акт.

6. Точките 3, 4 и 5 не се однесуваат на никел во не 'рѓосувачки челик.

(7) Точките 3, 4 и 5 не се однесуваат на материјали кои се во согласност со посебните гранични вредности наведени во Додаток В, или, сè додека овие одредби не бидат утврдени, но не подоцна од 20 јули 2017 година, на материјали кои ги покриваат и кои се во согласност со прописите од областа на материјали во контакт со храна и посебните мерки за одредени материјали.

(8) Без да се доведе во прашање примената на точките 3 и 4, забранети се за употреба нитрозамини и нитрозни супстанции во играчки наменети за деца помлади од 3 месеци, или во играчки наменети за ставање во уста, ако миграцијата на супстанциите е еднаква на или повисока од 0,05 мг/кг за нитрозамини и 1 мг/кг за нитрозни супстанции.

(9) Европската Комисија систематски и редовно врши оценка на појавата на опасни супстанции на материјали во играчки. Овие оценувања ги земаат предвид извештаите на пазарните надзорни тела и грижите на земјите-членки и заинтересираните страни.

(10) Козметичките играчки, како козметика за кукли, треба да бидат во согласност со барањата за состав и обележување утврдени во соодветните прописи од областа на козметички производи.

(11) Играчките не смеат да ги содржат следниве алергени мириси:

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(1)	Масло на <i>Inula helenium</i>	97676-35-2
(2)	Алил изотиоцијанат	57-06-7
(3)	Бензил цијанид	140-29-4
(4)	4 терт-бутил фенол	98-54-4

(5)	Масло на хеноподии	8006-99-3
(6)	Цикламен алкохол	4756-19-8
(7)	Диетил малеат	141-05-9
(8)	Дихидрокумарин	119-84-6
(9)	2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид	6248-20-0

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(10)	3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-Дихидрогераниол)	40607-48-5
(11)	4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин	17874-34-9
(12)	Диметил цитраконат	617-54-9
(13)	7,11-Диметил-4.6,10-додекатриен-3-он	26651-96-7
(14)	6,10-Диметил-3.5,9-ундекатриен-2-он	141-10-6
(15)	Дифениламин	122-39-4
(16)	Етил акрилат	140-88-5
(17)	Листови од смоква, свежи и препарати	68916-52-9
(18)	транс-2-Хептенал	18829-55-5
(19)	транс-2-хексенал диетил ацетал	67746-30-9
(20)	транс-2-хексенал диетил ацетал	18318-83-7
(21)	Хидроабиетил алкохол	13393-93-6
(22)	4-етокси-фенол	622-62-8
(23)	6-изопропил-2-декахидронафталенол	34131-99-2
(24)	7-метоксикумарин	531-59-9
(25)	4-метоксифенол	150-76-5
(26)	4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он	943-88-4
(27)	1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он	104-27-8
(28)	метил транс-2-бутеноат	623-43-8
(29)	6-метилкумарин	92-48-8
(30)	7-метилкумарин	2445-83-2
(31)	5-метил-2,3-хексанедион	13706-86-0
(32)	Масло од корен на Costus (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33)	7-етокси-4-метилкумарин	87-05-8
(34)	Хексахидрокумарин	700-82-3

(35)	Исцедок од Перуански балзам, суров (<i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-пентилиден-циклохексанон	25677-40-1
(37)	3.6,10-триметил-3.5,9-ундекатриен-2-он	1117-41-5
(38)	Масло од врбинка (<i>Lippia citriodora</i> Kunth)	8024-12-2
(39)	Мошусов амбрет (4-терт-бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен)	83-66-9
(40)	4-фенил-3-бутен-2-он	122-57-6
(41)	Амилцинамал	122-40-7
(42)	Амилцинамил алкохол	101-85-9
(43)	Бензил алкохол	100-51-6
(44)	Бензил салицилат	118-58-1
(45)	Цинамил алкохол	104-54-1
(46)	Цинамал	104-55-2
(47)	Цитрал	5392-40-5
(48)	Кумарин	91-64-5
(49)	Евгенол	97-53-0
(50)	Гераниол	106-24-1
(51)	Хидрокси-цитронелал	107-75-5
(52)	Хидрокси-метилпентилциклохексенкарбоксалдехид	31906-04-4
(53)	Изоевгенол	97-54-1
(54)	Екстракти од дабов мов	90028-68-5
(55)	Екстракти од лишаи (<i>Usnea</i>)	90028-67-4

Сепак, присуството на траги од овие мириси е дозволено само ако таквото присуство не може технички да се избегне според добрата производствена практика и не надминува 100 мг/кг.

Понатаму, имињата на следниве алергени мириси се наведуваат на играчката, на залепената етикета, на пакувањето или на придружен леток, доколку е додаден на играчката, при концентрации кои надминуваат 100 мг/кг во играчката или деловите од истата:

Бр.	Назив на алерген мирис	CAS број
(1)	Анисил алкохол	105-13-5
(2)	Бензил бензоат	120-51-4
(3)	Бензил цинамат	103-41-3
(4)	Цитронелол	106-22-9
(5)	Фарнесол	4602-84-0

(6)	Хексил цинамалдеhid	101-86-0
(7)	Лилиал	80-54-6
(8)	d-лимонен	5989-27-5
(9)	Линалоол	78-70-6
(10)	Метил хептин карбонат	111-12-6
(11)	3-метил-4-(2.6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он	127-51-5

(12) Употребата на мирисите, наведени во точките од 41 до 55 на списокот наведен во првиот став на точката 11 и на мирисите наведени во точките од 1 до 11 на списокот наведен во третиот став на таа точка, е дозволена во олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот, под услов:

(i) овие мириси да бидат јасно обележани на пакувањето, и пакувањето да го содржи предупредувањето утврдено во точка 10 на Дел Б од Прилог V;

(ii) доколку е применливо тоа, добиените производи кои ги направило детето според упатствата да бидат во согласност со закон или друг подзаконски акт; и

(iii) доколку е применливо тоа, овие мириси да бидат во согласност со релевантните закони кои се однесуваат на храна.

Таквите олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот нема да ги користат деца помлади од 36 месеци и се во согласност со точка 1 од Дел Б од Прилог V.

(13) Без да се доведат во прашање точките 3, 4 и 5, следниве миграциски граници од играчки или делови на играчки не треба да бидат надминати:

Елемент	мг/кг	мг/кг	мг/кг
	Во суви, нежни, еластични и материјали за играчки во прав	Во течни или лепливи материјали за играчки	Во материјали за играчки кои се отстрануваат преку гребене
Алуминиум	5 625	1 406	70 000
Антимон	45	11,3	560
Арсен	3,8	0,9	47
Бариум	4 500	1 125	56 000
Бор	1 200	300	15 000
Кадмиум	1,9	0,5	23
Хром (III)	37,5	9,4	460
Хром (VI)	0,02	0,005	0,2
Кобалт	10,5	2,6	130
Бакар	622,5	156	7 700
Олово	13,5	3,4	160
Манган	1 200	300	15 000

Жива	7,5	1,9	94
Никел	75	18,8	930
Селен	37,5	9,4	460
Стронциум	4 500	1 125	56 000
Калај	15 000	3 750	180 000
Органски калај	0,9	0,2	12
Цинк	3 750	938	46 000

Овие гранични вредности не се однесуваат на играчки или делови на играчки кои, поради нивната достапност, функција, волумен или маса, очигледно исклучуваат секаков ризик поради шмукање, лижење, голтање или подолг контакт со кожа кога тие се користат, како што е наведено во член 8 став 1 на овој правилник.

IV. Електрични својства

(1) Играчките нема да работат на електрична енергија со номинален напон повисок од 24 волти на еднонасочна струја (DC) или еквивалентниот напон на наизменична струја (AC), и нивните достапни делови нема да надминат напон од 24 волти DC или еквивалентен AC напон.

Внатрешните напони нема да надминат 24 волти на еднонасочна струја (DC) или еквивалентен напон на наизменична струја (AC), освен ако не се осигури дека комбинацијата на напонот и струјата не доведуваат до ризик или штетен електричен шок, дури и кога играчката е скршена.

(2) Деловите на играчките кои се поврзани, или може да дојдат во контакт со извор на електрична енергија, а кои можат да предизвикаат електричен шок, заедно со каблите и други проводници преку кои се пренесува енергијата до тие делови, треба да бидат правилно изолирани и механички заштитени за да се спречи ризикот од таков шок.

(3) Електричните играчки треба да бидат направени и произведени на начин кој осигурува дека максималната температура на сите директно достапни површини не е таква што ќе може да предизвика изгореници кога ќе се допрат.

(4) При предвидливи услови за грешка, играчките треба да обезбедуваат заштита од електричните опасности кои излегуваат од извор на електрична енергија.

(5) Електричните играчки треба да обезбедуваат соодветна заштита од опасност од пожар.

(6) Електричните играчки треба да бидат направени и произведени на начин на кој електричните, магнетните и електромагнетните полиња и други зрачења кои ги создава опремата се ограничени до степенот кој е потребен за работењето на играчката, и играчките треба да работат на безбедно ниво во согласност со општопризнаените норми.

(7) Играчките кои имаат систем за електронска контрола треба да бидат направени и произведени така што играчката ќе работи безбедно дури и кога електронскиот систем ќе почне да се расипува или да откаже поради самата грешка во системот или, пак, поради надворешен фактор.

(8) Играчките треба да бидат направени и произведени така што нема да претставуваат ризик по здравјето или ризик од повреда на очите или кожата од ласери, светлосни емитирачки диоди (LED) или некој друг вид зрачење.

(9) Електричниот адаптер за играчки не е составен дел од играчката.

V. Хигиена

1. Играчките треба да бидат направени и произведени така што ќе ги задоволуваат барањата за хигиена и чистота, со цел да се избегне ризик од инфекција, болест или загадување.

2. Играчката наменета за деца помлади од 36 месеци треба да биде направена и произведена така што ќе може да се исчисти. За таа цел, платнените играчки треба да се перат, освен ако не содржат механизам кој може да се расипе со перењето. Играчката ги задоволува безбедносните барања и по чистењето во согласност со оваа точка и упатствата на производителот.

VI. Радиоактивност

Играчката треба да биде во согласност со сите релевантни мерки донесени според Поглавје III од Договорот за основа на Европската атомска заедница.

*Додаток А***Список на CMR супстанции и нивната дозволена употреба во согласност со точките 4, 5 и 6 од Дел III**

Супстанции	Класификација	Дозволена употреба
Никел	CMR 2	Во не'рѓосувачки челик

*Додаток Б***КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ И СМЕСИ****1. Критериуми за класификација на супстанции и смеси за целите на точка 2 од Дел II***Супстанции*

Супстанцијата ги задоволува критериумите за кои било од следниве класи или категории на опасност, утврдени во прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати:

(а) класи на опасност 2.1 до 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 тип А и Б, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 тип А до Ѓ;

(б) класи на опасност 3.1 до 3.6, 3.7 негативни ефекти врз сексуалната функција и плодноста, или на развојот, 3.8 ефекти различни од наркотички, 3.9 и 3.10;

(в) класа на опасност 4.1;

(г) класа на опасност 5.1;

Смеси

Смесата е опасна во рамките на значењето утврдено во прописите од областа на регулирање на хемикалиите.

2. Правни акти на кои ја регулираат употребата на одредени супстанции за целите на точките 4(а) и 5(а) на Дел III

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, релевантни концентрации за класификација на смеси кои ги содржат супстанциите се оние утврдени во согласност со прописите од областа на регулирање на хемикалиите.

Од 1 јуни 2015 година, релевантни концентрации за класификација на смеси кои ги содржат супстанциите се оние утврдени во согласност со прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

3. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) за целите на точка 4 од Дел III*Супстанции*

Точката 4 од Дел III се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 1А и 1В според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, точката 4 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1 и 2 според прописите од областа на регулирање на хемикалиите.

Од 1 јуни 2015 година, точката 1 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1А и 1В според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

4. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR) за целите на точка 5 од Дел III*Супстанции*

Точката 5 од Дел III се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, точката 5 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 3 според прописите од областа на регулирање на хемикалиите.

Од 1 јуни 2015 година, точката 5 од Дел III се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

5. Категории на супстанции и смеси класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција (CMR)

Европската Комисија може да одлучи за употребата на супстанции или смеси во детските играчки кои се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични за репродукција во долунаведените категории и кои се оценети од релевантниот Научен Комитет, и соодветно може да го измени Додатокот А кон Анексот II.

Супстанции

Ставот 1 на оваа точка 5 се однесува на супстанции класифицирани како CMR од категорија 1А, 1Б и 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

Смеси

Од 20 јули 2011 до 31 мај 2015 година, ставот 1 на оваа точка 5 ќе се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1, 21999 и 3 според прописите од областа на хемикалиите.

Од 1 јуни 2015 година, ставот 1 на оваа точка 5 ќе се однесува на смеси класифицирани како CMR од категорија 1А, 1Б и 2 според прописите од областа на класификација, пакување и означување на опасни препарати.

Додаток В

Посебни гранични вредности за хемикалии кои се користат во играчки наменети за деца помлади од 36 месеци или за ставање во уста, донесени во согласност со прописите од областа на материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна

*ПРИЛОГ III***ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ**

1. Нема ... (единствена идентификација на играчката(ите))
2. Име и адреса на производителот или неговиот овластен претставник:
3. Оваа декларација за сообразност е издадена со целосна одговорност на производителот:
4. Предмет на декларацијата (идентификација на играчката што дозволува следење). Треба да содржи слика во боја со доволна јасност за да овозможи идентификација на играчката.
5. Предметот на декларацијата опишан во точка 4 е сообразен со релевантното законодавство на Заедницата за усогласување:
6. Упатувања на релевантните усогласени стандарди кои се користени, или упатувања на спецификациите за кои се издава декларација за сообразност:
7. Каде што е применливо: телото за оцена на сообразноста ... (име, број) ... спроведе ... (опис на интервенцијата) ... и го издава следниов сертификат:
8. Дополнителни информации:
Потпишал за и во име на:
(место и датум на издавање)
(име, функција) (потпис)

*ПРИЛОГ IV***ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Техничката документација од членот 15, како важни за оцената, треба да го содржи следното:

- (а) детален опис на дизајнот и производството, вклучувајќи список на компоненти и материјали искористени во играчката, како и безбедносен список за употребените хемикалии, набавен од добавувачите на хемикалии;
- (б) оцена(и) на безбедноста спроведена во согласност со членот 10;
- (в) опис на следените постапки за оцена на сообразноста;
- (г) примерок од изјава за сообразност;
- (д) адреси на местата на производство и складирање;
- (ѓ) примероци од документите кои производителот ги поднел до известено тело, доколку е вклучено;
- (е) извештаи од тестовите и опис на средствата со кои производителот ја осигурил сообразноста на производството со националните стандарди, ако производителот следел постапка за внатрешна контрола на производството наведена во членот 12 на овој правилник; и
- (ж) примерок од ЕС потврдата за типско испитување, опис на средствата со кои производителот ја осигурил сообразноста на производството со типот на производот, како што е опишано во ЕС потврдата за типско испитување, и примероци од документите кои производителот ги поднел до известеното тело, ако производителот ја доставил играчката за ЕС типско испитување и следел постапка за утврдување на сообразноста на типот, наведена во членот 13 на овој правилник.

ПРИЛОГ V

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(како што е наведено во член 30)

ДЕЛ А

ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Ограничувањата на корисникот наведени во членот 30, став (1), (2) и (3) ја вклучуваат минималната и максималната возраст на корисникот и, ако е соодветно, способностите на корисникот, минималната или максималната тежина на корисникот, и потребата да се осигури дека играчката треба да се користи само под надзор на возрастасо лице.

Дел Б

ПОСЕБНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ КОГА СЕ КОРИСТИ ОДРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА ИГРАЧКИ**1. Играчки кои не се наменети за деца помлади од 36 месеци**

Играчките кои можат да бидат опасни за деца на возраст под 36 месеци треба да имаат предупредување како „Не е погодно за деца под 36 месеци“, или „Не е соодветно за деца помлади од 3 години“, или предупредување во форма на следниов графички приказ:



Овие предупредувања треба да бидат придружени со кратко укажување, кое може да биде во упатството за употреба, на посебните опасности кои бараат ваква претпазливост.

Оваа точка не се применува за играчки кои, поради нивната функција, димензии, карактеристики или својста, или врз друга неоспорна основа, е јасно дека не се погодни за деца под 36-месечна возраст.

2. Играчки за стимулирање одредени активности

На играчките за стимулирање одредени активности треба да биде поставено следното предупредување:

„Само за домашна употреба“.

Играчките за стимулирање одредени активности кои се поставени на напречни греди, каде што е соодветно, треба да одат со упатства кои привлекуваат внимание на потребата за спроведување контроли и одржување на главните делови (јажиња, склопки, подлоги за зацврстување) одвреме навреме, укажувајќи на тоа дека ако не се спроведуваат такви контроли, играчката може да предизвика пад или превртување.

Исто така, треба да има упатства за правилно склопување на играчката, укажувајќи на оние делови кои можат да претставуваат опасност доколку не се склопат правилно. Треба да бидат дадени посебни информации во врска со соодветната површина за поставување на играчката.

3. Функционални играчки

На функционалните играчки треба да биде поставено следното предупредување:

„Да се користи под директен надзор на возрасно лице“.

Покрај тоа, овие играчки треба да доаѓаат со работни упатства, како и тоа кои мерки на претпазливост треба да ги преземе корисникот, со предупредување дека ако не се преземат овие мерки на претпазливост, корисникот ќе биде изложен на опасност – треба да се прецизира каква – најчесто поврзано со уред или производ чијшто модел или имитација е самата играчка. Исто така, треба да кажува дека играчката треба да се чува надвор од дофат на деца под одредена возраст која ја утврдува производителот.

4. Хемиски играчки

Без да се доведе во прашање примената на одредбите утврдени во применливите закони на Заедницата за класификација, пакување и обележување на одредени супстанции или смеси, упатствата за употреба на играчки кои содржат инхерентни опасни супстанции или смеси треба да имаат предупредување за опасната природа на овие супстанции или смеси и укажување на мерките на претпазливост кои треба корисникот да ги преземе со цел да избегне опасности поврзани со нив, кои треба прецизно да бидат наведени во согласност со типот на играчката. Исто така, треба да се спомене првата помош што се дава во случај на сериозни несреќни случаи како последица на употребата на овој тип играчка. Исто така, треба да стои дека играчката треба да се чува надвор од дофат на деца под одредена возраст која ја утврдува производителот.

Покрај упатствата предвидени во првиот потстав, хемиските играчки треба да го имаат следното предупредување на нивното пакување:

„Не е наменето за деца помлади од [*] години. Да се употребува само под надзор на возрасно лице“.

Следните особено се сметаат за хемиски играчки: хемиски комплекти, комплекти од пластелин, минијатурни работилници за керамика, емајлирање или фотографија, и слични играчки кои доведуваат до хемиска реакција или слични супстанции кои се менуваат за време на употребата.

5. Лизгалки, ролери, ролшуи, скејтборди, тротинети и велосипеди за деца

Кога овие играчки се нудат на продажба како играчки, тие треба да го имаат следното предупредување:

„Треба да се носи заштитна опрема. Да не се користи во сообраќај“.

Понатаму, упатствата за употреба треба да содржат потсетник дека играчката треба да се користи внимателно, бидејќи бара големи вештини, за да се избегнат падови или судири кои можат да предизвикаат повреда на корисникот или трети лица. Треба да се укаже на препорачаната заштитна опрема (кацига, ракавици, заштитници за колена и лакти, итн.).

6. Водени играчки

На водните играчки треба да биде поставено следното предупредување:

„Да се користи само во вода каде што не е подлабоко од детето и под надзор на возрасно лице“.

7. Играчки во храна

Играчките кои доаѓаат или се мешаат со храна треба да го содржат следното предупредување:

„Внатре има играчка. Се препорачува надзор од возрасен“.

8. Имитации на заштитни маски и кациги

Имитациите на заштитни маски и кациги треба да го содржат следното предупредување:

„Оваа играчка не обезбедува заштита“.

9. Играчки наменети за врзување над лулка, детско креветче или детска количка со помош на врвки, јажиња, ластиси или каиши

Играчките наменети за врзување над лулка, детско креветче или детска количка со помош на врвки, јажиња, ластиси или каиши треба да го имаат следново предупредување на пакувањето кое, исто така, е трајно обележано на играчката:

„За да се спречат евентуални повреди од заплеткување, отстранете ја оваа играчка кога детето ќе почне да се обидува да застане на рачињата и колената во положба за ползење“.

10. Пакување на мириси за олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот

Пакувањата на мириси за употреба во олфакторни игри на табла, козметички комплекти и игри за развивање на вкусот, кои ги содржат мирисите наведени во точките 41 до 55 од списокот наведен во првиот став на точката 11 од Дел III на Прилог II, и мирисите од точките 1 до 11 на списокот наведен во третиот став на таа точка, треба да го содржат следното предупредување:

„Содржи мириси кои може да предизвикаат алергии“.

[*] Возраста ја одредува производителот.

ПРИЛОГ VI

Модул А

Внатрешна контрола на производството

1. Внатрешната контрола на производството е постапка за оцена на сообразноста при којашто производителот ги исполнува обврските наведени во точките 2, 3 и 4 подолу и обезбедува и изјавува, на сопствена одговорност, дека играчката ги исполнува барањата на овој правилник.

2. Техничка документација

Производителот треба да изработи техничка документација. Документацијата ќе овозможи оцена на сообразноста на играчката со соодветните барања, и ќе опфати соодветна анализа и оцена на ризикот(ризиците). Во техничката документација треба да бидат прецизирани применливите барања и проектот, производството и работата на играчката, во мера која се однесува на оцената на сообразност. Техничката документација треба да го содржи најмалку следното:

- Општ опис на играчката
- Концепциски проект и производни вртежи и шеми на компоненти, под-склопови, кола и т.н.
- Опис и објаснување потребно за согледување на тие цртежи и шеми и за работата на производот,
- Список на национални стандарди и/или други релевантни технички спецификации кои целосно или делумно биле применети, и, во случај кога не биле применети национални стандарди, опис на решенијата кои биле применети со цел исполнување на суштествените барања од овој правилник. Во случај кога националниот стандард бил делумно применет, во техничката документација треба да биде утврдено кои делови биле применети
- Резултати од проектни пресметки, спроведени испитувања и т.н., и
- Извештај од испитување.

3. Производство

Производителот ќе ги превземе сите потребни мерки за производниот процес и надзорот врз него да обезбедуваат сообразност на произведените играчки со техничката документација наведена во точка 2 погоре и со барањата од овој правилник.

4. Знак за сообразност и изјава за сообразност

4.1 Производителот ќе ја прикачи потребната ознака за сообразност на секоја поединечна играчка која ги исполнува барањата на овој правилник.

4.2 Производителот ќе состави писмена изјава за сообразност за моделот на играчката и ќе ја чува заедно со техничката документација на располагање на надлежните органи за надзор на пазарот за период од 10 години по ставањето на играчката на пазарот. Во изјавата за сообразност треба точно да биде наведена играчката за којашто била изработена.

На барање на надлежните органи за надзор на пазарот, производителот ќе им достави копија од изјавата за сообразност.

5. Овластен застапник

Обврската на производителот од точка 4 погоре може да биде исполнета и од неговиот овластен застапник, во негово име и под негова одговорност, под услов тоа да било предвидено во неговиот мандат.

ПРИЛОГ VII

Модул Б

ЕС типско испитување

1. ЕС типското испитување е дел од постапка за оцена на сообразноста при којашто телото за оцена на сообразноста го испитува техничкиот проект на играчката и верификува и атестира дека техничкиот проект на играчката ги исполнува барањата од овој правилник.

2. ЕС типско испитување може да се спроведе на еден од следните начини:

- Испитување на репрезентативен примерок на комплетна играчка од предвиденото производство,

- Оцена на соодветноста на техничкиот проект на играчката преку испитување на техничката документација и доказите наведени во точка 3 подолу, заедно со испитување на еден или повеќе критични делови на играчката на репрезентативни примероци од предвиденото производство (комбинација од тип на производство и тип на проект),

- Оцена на соодветноста на техничкиот проект на играчката преку испитување на техничката документација и доказите наведени во точка 3 подолу, без испитување на примерок (тип на проект).

3. Производителот ќе поднесе барање за ЕС типско испитување кај тело за оцена на сообразност по негов избор.

Барањето треба да го содржи следново:

- Назив и адреса на производителот, и, доколку барањето го поднесува овластениот застапник, и неговите назив и адреса,

- Писмена изјава дека истата апликација не била поднесена кај друго тело

- Техничката документација. Техничката документација ќе овозможи оцена на сообразноста на играчката со соодветните барања од овој правилник, и ќе опфати соодветна анализа и оцена на ризикот(ризиците). Во техничката документација треба да бидат прецизирани применливите барања и проектот, производството и работата на играчката, во мера која се однесува на оцената на сообразност. Техничката документација треба да го содржи најмалку следново:

- Општ опис на играчката
- Концепциски проект и производни вртежи и шеми на компоненти, под-склопови, кола и т.н.
- Опис и објаснување потребно за согледување на тие цртежи и шеми и за работата на производот,
- Список на национални стандарди и/или други релевантни технички спецификации кои целосно или делумно биле применети, и, во случај кога не биле применети национални стандарди, опис на решенијата кои биле применети со цел исполнување на суштествените барања од овој правилник. Во случај кога националниот стандард бил делумно применет, во техничката документација треба да беда утврдено кои делови биле применети
- Резултати од проектни пресметки, спроведени испитувања и т.н., и
- Извештај од испитување.

- Репрезентативен примерок од предвиденото производство. Телото може да побара дополнителни примероци доколку се потребни за спроведување на програмата за испитување.

- Докази со кои се поткрепува соодветноста на техничкиот дизајн. Доказите за поткрепа треба да ги наведуваат сите документи кои биле употребени, а особено онаму каде што не биле во целост применети националните стандарди и/или технички спецификации. Доказите за поткрепа треба, онаму каде што е потребно, да ги содржат резултатите од испитувањата извршени во соодветните лаборатории на производителот, или од други лаборатории за испитување кои делувале за производителот и под негова одговорност.

4. Телото за оценка на сообразноста ќе го стори следново:

За играчката:

4.1 ќе ја прегледа техничката документација и доказите за поткрепа со цел оценување на соодветноста на техничкиот проект на играчката;

За примерокот (примероците):

4.2 ќе верификува дека примерокот(ците) биле произведени согласно техничката документација, и ќе ги идентификува елементите кои биле проектирани согласно применливите одредби од соодветните национални стандарди и/или технички спецификации, како и елементите кои биле проектирано без притоа да се применат соодветните одредби од тие стандарди;

4.3 ќе спроведе соодветни испитувања и тестови, или ќе обезбеди нивно спроведување, за да провери дали, во случај кога производителот избрал да ги примени решенијата од соодветнит национални стандарди и/или технички спецификации, тие биле правилно применети;

4.4 ќе спроведе соодветни испитувања и тестови, или ќе обезбеди нивно спроведување, за да провери дали, во случај кога производителот избрал да не ги примени решенијата од соодветнит национални стандарди и/или технички спецификации, избраните решенија усвоени од страна на производителот ги задоволуваат соодветните суштествени барања од овој правилникч

4.5 ќе се усогласи со производителот во однос на локацијата на која ќе се вршат испитувањата и тестовите.

5. Телото ќе состави извештај во кој ќе ги забележи превземените активности сдогласно точка 4, како и нивните резултати. Освен во однос на обврската спрема надлежните државни органи, телото ќе ја објави содржината на извештајот или негови делово само во договор со производителот.

6. Во случај кога играчката ги исполнува барањата од овој правилник, телото на производителот ќе му издаде сертификат за ЕС типско испитување. Во сертификатот ќе биде наведено името и адресата на производителот, заклучоците од испитувањата, условите (доколку постојат) за валидноста и потребните податоци за идентификација на одобриениот тип. Сертификатот може да содржи еден или повеќе прилози.

Сертификатот и прилозите, треба да ги содржат релевантните податоци кои ќе овозможат оценка на сообразноста на произведените играчки со испитаниот тип и ќе овозможат внатрешна контрола.

Во случај кога типот не ги исполнува барањата од овој правилник, телото нема да издаде сертификат за ЕС типско испитување и за тоа ќе го извести производителот, наведувајќи детали за одбивањето.

7. Телото треба постојано да биде информирано за промените во современите текови кои се однесуваат на одобриениот тип на играчка, така што ќе знае дали одобриениот тип сеуште одговара со барањата на овој правилник и ќе определи кога е потребно подетална истрага. Доколку е потребна подетална истрага, телото за тоа ќе го извести производителот.

Производителот ќе го извести телото кое ја чува техничката документација поврзана со сертификатот за ЕС типско испитување за сите модификации на одобриениот тип кои можат да влијаат врз сообразноста на производот со суштествените барања предвидени во овој правилник или условите за валидноста на сертификатот. За такви модификации е потребно дополнително одобрение во форма на дополнување кон оригиналниот сертификат за ЕС типско испитување.

8. Секое тело за оцена на сообразноста ќе го извести Министерството за економија на Република Македонија за издадениот сертификат за ЕС типско испитување и/или за неговите дополнувања коишто ги издало или повлекло, и, повремено, на барање на Институтот Министерството за економија на Република Македонија ќе им стави на располагање список на сертификати и/или нивни измени кои биле одбиени, суспендирани или на друг начин ограничени.

Секое тело за оцена на сообразноста ќе ги извести останатите тела за сертификатот за ЕС типско испитување и/или негови измени коишто биле одбиени, суспендирани или на друг начин ограничени, како и, на нивно барање, за сертификатите и/или нивните измени коишто ги издало.

Европската комисија, земјите членки и другите тела, можат, на барање, да добијат копија од сертификатот за ЕС типско испитување и/или неговите измени. На барање, Европската комисија и земјите членки можат да добијат копија од техничката документација и од резултатите од испитувањата извршени од страна на телото за оцена на сообразноста. Телото треба да чува примерок од сертификатот за ЕС типско испитување, неговите прилози и дополнувања, како и од техничкото досие, вклучително и документацијата поднесена од страна на производителот, сè до истекот на важноста на сертификатот.

9. Производителот ќе чува примерок од сертификатот за ЕС типско испитување, неговите Прилоги и дополнувања заедно со техничката документација, на располагање на државните органи за период од 10 години по пуштањето на играчката на пазарот.

10. Овластениот претставник на производителот може да го поднесе барањето наведено во точка 3 и да ги исполни обврските наведени во точките 7 и 9, под услов тоа да било предвидено во мандатот.

ПРИЛОГ VIII

Модул С

Сообразност со тип врз основа на внатрешна контрола на производството

1. Сообразноста со тип заснована на внатрешна контрола на производството е дел од постапка за оцена на сообразноста при којашто производителот ги исполнува барањата предвидени во точките 2 и 3, и обезбедува и изјавува дека односните производи се сообразни со типот опишан во сертификатот за ЕС типско испитување и ги исполнуваат барањата овој правилник.

2. Производство

Производителот ќе ги превземе мерките потребни за да обезбеди дека производниот процес и надзорот врз истиот обезбедуваат сообразност на производите со типот одобрен во сертификатот за ЕЦ типско испитување и барањата од овој правилник.

3. Знак за сообразност и изјава за сообразност

3.1 Производителот ќе го прикачи знакот за сообразност на секој производ кој е во сообразност со типот опишан во сертификатот за ЕЦ типско испитување и кој ги исполнува барањата од овој правилник поединечно.

3.2 Производителот ќе изработи писмена изјава за сообразност за моделот на производот и истата ќе ја чува на располагање на властите 10 години по пуштање на производот на пазарот. Во изјавата за сообразност треба да се идентификува моделот на производот за кој е изработена.

На барање на властите, може да им биде доставена копија од изјавата за сообразност.

4. Овластен претставник

Доколку тоа е наведено во овластувањето, обврските на производителот наведени во точка 3 на овој Прилог, во негово име и за негова сметка можат да бидат исполнети и од страна на овластениот претставник.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**3074.**

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИКУВАЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ**

Член 1

Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/08, 5/09, 85/09 и 71/10), во член 19 став (2) по зборот „резервоари“ се додава записка и зборот „базени“.

Член 2

Во член 20, во насловот „Други објекти: „по зборовите: „Р-резервоари;“ се додаваат зборовите: „БА-базени“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16075/1
12 ноември 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

3075.

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/08, 143/08, 119/09, 48/10 и 71/10), во член 18 став (1) по зборот „резервоари“ се додава записка и зборот „базени“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16076/1
12 ноември 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**3076.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2010 година, во однос на месец септември 2010 година, е повисока за 0,3 %.
2. Правото на пораст на платите за месец октомври 2010 година, во однос на месец септември 2010 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,15 %.

Министер,
Цельаљ Бајрами, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010149